

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 06.12.2018 година го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

### I

**СЕ ОТПОВИКУВА** одобрението за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентен број 108693 издадено од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЈЕМИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз - извоз Куманово, со адреса на ул.4 бр. 28 / нас.Карпош Куманово на негово барање.

### II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

### III

Ова решение е конечно.

## Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентен број:108693 на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЈЕМИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз - извоз Куманово, со адреса на ул.4 бр. 28 / нас.Карпош Куманово.

На 04.12.2018 година Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЈЕМИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз - извоз Куманово, со адреса на ул.4 бр. 28 / нас.Карпош Куманово, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведеното одобрение со број уп1-бр.0802-1132.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото

Изготвено во Агенција за електронски комуникации  
Наш број: уп1-бр.0802-1132  
Скопје, 06-12-2018

По овластување од Директорот,  
Игор Бојаџиев

Доставено до:  
- странка  
- сектор за радиокомуникации  
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции  
- сектор за финансии и сметководство  
- архива

